

ПУКНА ШЕВОТ ОД КОСТУМОТ НА АХМЕТИ

"Во текот на изборот на политичките функционери и на службениците на сите ешалони многу малку дошле до израз квалитетот и стручноста на луѓето. Ова се случува затоа што има непотизам и херметичко затворање на партијата", истакна Хисни Шаќири.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

Пратеникот Хисни Шаќири, конечно ги отвори картите од покерот кој се игра во власта. При тоа, на заминување од потпретседателската функција на Собранието на Република Македонија, тој призна дека во неговата партија постои непотизам и корупција. Поради ова, Шаќири влезе во историјата, но стана и легенда, кој независно од тоа што се бори за правата на својата албанска нација, го лоцира проблемот во сопствените редови.

Тој истакна дека Демократската унија за интеграција станала легло за богатство на поединци, кои наместо да работат за побрзо интегрирање на албанската популација во општеството, вработува нестручни лица и на тој начин го нарушува слободниот пазар на работна сила, каде што треба да функционираат конкуренцијата, способноста и образованието.

ОСТРЕНИ

Тој си даде оставка од сите партиски функции, а јавно ги критикуваше членовите на ДУИ, кои мислеле само на личните интереси, а во меѓувреме ништо не направиле за кризните региони и што е најважно не успеале да ги демантираат тврдењата на Костов дека тие се корумпирани.

"Во текот на изборот на политичките функционери и на службениците на сите ешалони многу малку дошле до израз квалитетот и стручноста на луѓето. Ова се случува затоа што има непотизам и херметичко затворање на партијата", истакна Хисни Шаќири.

Ваквите обвинувања не ги вознемирија пратениците на ДУИ. Ниту еден од нив не му се спротивстави на Шаќири на собраниската седница. Надвор од неа, Острени се обиде да го возврати ударот, критикувајќи ги Костов и својот сопартиец Шаќири.

"Натпреварот се добива кога играте во него, а не кога излегувате од игра. За да се борите против деформациите треба да бидете внатре каде што ги има", изјави Г'зим Острени.

На местото на Хисни Шаќири влета токму тој, началникот на Штабот на ОНА, Г'зим Острени, кој и покрај жестоките критики на позицијата, сепак лесно ја мина процедурата и беше избран за нов потпретседател на Собранието.

БАРУТ

Хисни Шаќири ќе продолжи да дејствува како независен пратеник, но и натаму ќе ги поддржува проектите на власта, кои ќе се однесуваат на придобивките од Рамковниот договор. Неговото истапување од партијата на Ахмети мора да се окарактеризира како висок морален чин, иако недоразбирањата беа поттикнати од пре-



вирањата во кумановскиот разгранок поради што тој се реши на ваков чекор.

Во неговиот атар одамна мирисаше на барут, бидејќи крилото блиско до раководството на ДУИ и на лидерот Ахмети, не дозволуваше простор за помирување на страстите. Но, тоа е едната страна од проблемот, онаа другата е позначајна, врти - сучи, сè се сведува на нечиј интерес, кој длабоко е поврзан со парите и со личните амбиции.

Оттаму се и превирањата во ДУИ, кои беа најавувани пред извесно време, но сепак по инагурацијата на

Острени за нов член на раководната функција во законодавниот дом, тие и се остварија. Но, и во вистината има голема поука - со партија не може да се владее доколку внатре во неа нема демократски живот.

Внатрепартискиот потрес е смирен, меѓутоа тој ќе предизвика низа други поместувања, кои можат да ја нарушат хиерархиската поставеност во Демократската унија за интеграција. Во овој момент се контролира кризата, но таа може да ги пукне сите шевови, кои секогаш се кинат ако се пронајде пукнатина во "костумот".